

## СООПШТЕНИЕ

### ОКТА објавува конкурс за практикантска работа во соработка со Технолошко-металуршки факултет – Скопје

#### Услови за аплицирање:

1. Студентот да биде во завршна година на студии од прв циклус или студент од втор циклус студии.
2. Студентот да биде од некој од следниве смерови: Дизајн и менаџмент на технолошки процеси.
3. Студентот да е спремен за тимска работа и да има солидно познавање на Англиски јазик.
4. Студентот да има познавање на компјутерски вештини - Microsoft Office.

#### Времетраење на пракса:

Практикантите ќе бидат континуирано присутни на пракса во еден од секторите: Лабораторија во ОКТА АД - Скопје, во временски период од три месеци, со полно работно време, почнувајќи од 26.11.2018 год.

#### Обврска на практикантот:

- да достави потполнет документ за упатување на пракса од факултетот испечатен на официјалниот меморандум од факултетот и заверен со потпис и печат од студентската служба
- континуирано да води дневник за текот на праксата
- задолжителна редовност во компанијата за периодот на пракса

#### Обврска на компанијата:

- да му обезбеди ментор на практикантот
- да му обезбеди храна и превоз на практикантот за целото времетраење на праксата
- да му издаде потврда за остварена пракса на студентот со потпис од овластено лице и печат од компанијата, заверена со архивски број

Сите кандидати е потребно да испратат CV и копии од документи и уверенија кои потврдуваат дека кандидатот ги исполнува условите, на следниот контакт [okta\\_career@helpe.gr](mailto:okta_career@helpe.gr).

Избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју во просториите на ОКТА, по што ќе се направи финален избор на кандидати и ќе се потпише Договор за соработка со избраниот кандидат.

Огласот е отворен најдоцна до 16.11.2018 год.